

Службен весник

на Република Македонија

Број 212

20 ноември 2018, вторник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3815. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ Лисиче-Велес за 2017 година.....	3	3818. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на Друштвото за транспорт, градежништво, производство, трговија и услуги ГРАНД –УНИ ИНВЕСТ ДООЕЛ Винаца на локалитетот „Градец“, Општина Винаца.....	3
3816. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата по Годишната сметка за 2017 година на ЈПВ Лисиче-Велес.....	3	3819. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Македонски Брод.....	4
3817. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	3	3820. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје.....	5

	Стр.		Стр.
3821. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-временно сместување КО Мислешево вон г.р., Општина Струга.....	5	3833. Одлука за осигурување за експонатите од Националниот археолошки институт со музеј - Софија и од Народниот музеј Белград кои ќе бидат презентирани на изложбата „100 години Требениште“ во Националната установа Археолошки музеј на Македонија - Скопје.....	10
3822. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Тетово.....	6	3834. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко–планска документација и урбанистичко–проектни документации за 2018 година.....	10
3823. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Штип.....	6	3835. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	12
3824. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Врапчиште.....	6	3836. Решение за давање на дозвола за работење на брокер.....	12
3825. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Охрид.....	7	3837. Решение за давање на дозвола за работење на брокер.....	12
3826. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кратово.....	7	3838. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	13
3827. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар.....	8	3839. Одлука за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на Општина Струмица.....	13
3828. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Битола.....	8	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
3829. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....	8	32. Одлука за воведување на рестриktivни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1000 на Советот од 16 јули 2018 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2016/1693 за рестриktivни мерки против ИСИС (ДАЕШ) и Ал Каеда и лица, групи, претпријатија и субјекти кои се поврзани со нив.....	2
3830. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гази Баба.....	9	Огласен дел	1-28
3831. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница Охрид.....	9		
3832. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница – Велес.....	10		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3815.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈПВ ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ Лисиче-Велес за 2017 година бр.02-124/5 од 27.2.2018 година и 02-124/4 од 27.2.2018 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 27.2.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5452/1 13 ноември 2018 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
---	---

3816.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА НА ЈПВ ЛИСИЧЕ – ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за покривање на загубата по Годишната сметка за 2017 година на ЈПВ Лисиче-Велес бр.02-317/7 од 4.7.2018 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 4.7.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5452/2 13 ноември 2018 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
---	---

3817.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“-Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расход на основни средства и ситен инвентар бр.02-2471/3-3 од 3.8.2018 година, донесена од Управниот одбор на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“-Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8354/1 13 ноември 2018 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
---	---

3818.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ, ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГРАНД – УНИ ИНВЕСТ ДООЕЛ ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДЕЦ“, ОПШТИНА ВИНИЦА

1. На Друштвото за транспорт, градежништво, производство, трговија и услуги ГРАНД – УНИ ИНВЕСТ ДООЕЛ Винаца се доделува концесија за експлоатаци-

ја на минерална суровина – глина на локалитетот „Градец“, Општина Винаца, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите и тоа:

Поле 1

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7626809	4634924
T-2	7626866	4634959
T-3	7626926	4634983
T-4	7626968	4634932
T-5	7626950	4634909
T-6	7626894	4634896
T-7	7626914	4634804
T-8	7626941	4634808
T-9	7627013	4634746
T-10	7627001	4634709
T-11	7627055	4634719
T-12	7627028	4634692
T-13	7627034	4634679
T-14	7627019	4634666
T-15	7627029	4634658
T-16	7627074	4634700
T-17	7627095	4634669
T-18	7627054	4634618
T-19	7627054	4634618
T-20	7627027	4634649
T-21	7626980	4634670
T-22	7626919	4634738
T-23	7626869	4634804
T-24	7626825	4634876

Поле 2

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7626762	4634794
T-2	7626909	4634701
T-3	7626922	4634671
T-4	7626914	4634660
T-5	7626832	4634715
T-6	7626776	4634742
T-7	7626741	4634781

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.034942 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8825/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3819.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Завод за нефрологија Струга, му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Назив на движната ствар	Модел	Приводител	Единица мерка	Количина
Биохемиски анализатор	Мила	И.С.Е	парче	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом Македонски Брод.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Завод за нефрологија Струга, склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9454/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3820.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје му престанува користењето на движните ствари – медицинска опрема и тоа:

Ред. бр.	Опис на движните ствари	Модел	Производител	Единица мерка	Количина
	Систем за контролиран воздух - компресорска станица:			сет	1
1	Компресор	SRM 631 5043921	BOGE	парче	1
2	Компресор	SRM 631 5043922	BOGE	парче	1
3	Електроформар	itality	BOGE	парче	1
4	Резервоар	500/11047 100430021	Син	парче	1
5	Супин	056 1091410003	BOGE	парче	1
6	Филтер станица	605 ASBF-0009	Дротер	парче	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа

Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9468/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3821.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО МИСЛЕШЕВО ВОН Г.Р., ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Мислешево вон г.р., Општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1899/2	Мислешево вон гр.	Пашините	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4917м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9536/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3822.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)	Единична вредност (без вклучен дан) во денари
1.	Интерактивна табла	марка - GAOKE модел - GK-880G/825	1	21.830,54
2.	Пректор	марка - EPSON модел - EB-106	1	21.830,54
3.	Плафонски драгол за пректор	Метален плафонски драгол за пректор	1	6.822,04

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Тетово, за потребите на СОУ „Кирил Пејчиновиќ“ - Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9684/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3823.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)	Единична вредност (без вклучен дан) во денари	Буџетна вредност (без вклучен дан) во денари
1.	Интерактивна табла	марка - GAOKE модел - GK-880G/825	1	21.830,54	65.491,62
2.	Пректор	марка - EPSON модел - EB-106	1	21.830,54	65.491,62
3.	Плафонски драгол за пректор	Метален плафонски драгол за пректор	1	6.822,04	20.466,12

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Штип, за потребите на ООУ „Ванчо Прке“ – Штип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9702/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3824.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)	Единична вредност (без вклучен дан) во денари	Вкупна вредност (без вклучен дан) во денари
1.	Интерактивна табла	марка - GAOKE модел - GK-886G828	3	21.830,54	65.491,62
2.	Проектор	марка - EPSON модел - EB-108	3	21.830,54	65.491,62
3.	Плафонски драгач за проектор	Метален плафонски драгач за проектор	3	6.822,04	20.466,12

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Врапчиште, за потребите на ООУ „Наим Фрашери“ – Врапчиште.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Врапчиште, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9703/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3825.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)	Единична вредност (без вклучен дан) во денари
1.	Интерактивна табла	марка - GAOKE модел - GK-886G828	1	21.830,54
2.	Проектор	марка - EPSON модел - EB-108	1	21.830,54
3.	Плафонски драгач за проектор	Метален плафонски драгач за проектор	1	6.822,04

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Охрид, за потребите на ООУ „Живко Чинго“ – Охрид.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9704/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3826.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)	Единична вредност (без вклучен дан) во денари	Вкупна вредност (без вклучен дан) во денари
1.	Интерактивна табла	марка - GAOKE модел - GK-886G828	3	21.830,54	65.491,62
2.	Проектор	марка - EPSON модел - EB-108	3	21.830,54	65.491,62
3.	Плафонски драгач за проектор	Метален плафонски драгач за проектор	3	6.822,04	20.466,12

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кратово, за потребите на ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9706/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3827.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)	Единична вредност (без вклучен дан) по денари	Вкупна вредност (без вклучен дан) по денари
1.	Интерактивна табла	марка - GAOKE модел - GK-890G/825	3	21.830,54	65.491,62
2.	Пректор	марка - EPSON модел - EB-108	3	21.830,54	65.491,62
3.	Плафонски драгач за пректор	Метален плафонски драгач за пректор	3	6.822,84	20.468,52

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гостивар, за потребите на ООУ „Братство Единство“ - Гостивар.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9711/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3828.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)	Единична вредност (без вклучен дан) по денари	Вкупна вредност (без вклучен дан) по денари
1.	Интерактивна табла	марка - GAOKE модел - GK-890G/825	3	21.830,54	65.491,62
2.	Пректор	марка - EPSON модел - EB-108	3	21.830,54	65.491,62
3.	Плафонски драгач за пректор	Метален плафонски драгач за пректор	3	6.822,84	20.468,52

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Битола, за потребите на ООУ „Коле Канински“ - Битола.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9713/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3829.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Колечина (парче)	Единечна вредност (без вклучен дан) по ствари	Вкупна вредност (без вклучен дан) по ствари
1.	Интерактивна табла	марка - GAOKE модел - GK-880G 82S	1	21.830,54	43.661,08
2.	Пректор	марка - EPSON модел - EB-108	1	21.830,54	43.661,08
3.	Плифонски драгач за пректор	Метален плифонски драгач за пректор	1	6.822,04	13.644,08

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Куманово, за потребите на ООУ „Браќа Миладиновци“ - Куманово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9714/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3830.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Колечина (парче)	Единечна вредност (без вклучен дан) по ствари
1.	Интерактивна табла	марка - GAOKE модел - GK-880G 82S	1	21.830,54
2.	Пректор	марка - EPSON модел - EB-108	1	21.830,54
3.	Плифонски драгач за пректор	Метален плифонски драгач за пректор	1	6.822,04

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Гази Баба, за потребите на ООУ „25 мај“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Гази Баба, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9716/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3831.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. бр.	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Колечина
1	Цитус за апарат за компјутерска томографија	MasiRay CT Ultra	Централ Елвстрок	парче	1
2	XВ стандард тенс за апарат за компјутерска томографија	BrightSpeed Elite 2214524-4	Централ Елвстрок	парче	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница Охрид.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9748/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3832.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Ред. бр.	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Колечина
1.	РПГ ценик за отпарт за компјутерска томографија	05534776	Словенс	парче	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница – Велес.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница – Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9759/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3833.

Врз основа на член 33 став (1) од Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕКСПОНАТИТЕ ОД НАЦИОНАЛНИОТ АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ СО МУЗЕЈ - СОФИЈА И ОД НАРОДНИОТ МУЗЕЈ БЕЛГРАД КОИ ЌЕ БИДАТ ПРЕЗЕНТИРАНИ НА ИЗЛОЖБАТА „100 ГОДИНИ ТРЕБЕНИШТЕ“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава осигурување за експонатите од Националниот археолошки институт со музеј – Софија, Република Бугарија и за експонатите од Народниот музеј Белград, Република Србија кои ќе бидат презентирани на изложбата „100 години Требениште“, организирана од страна на Националната установа Археолошки музеј на Македонија – Скопје, во периодот од ноември 2018 година до јуни 2019 година.

Член 2

Националната установа Археолошки музеј на Македонија – Скопје за експонатите од членот 1 од оваа одлука обезбедува посебни услови за заштита и тоа:

- 24 - часовно физичко обезбедување,
- системи за вентилација и климатизација во изложбениот простор,
- видео надзор на изложбениот, административниот простор и депоата,
- алармни уреди на сите витрини за изложување на експонати,
- аларми за рана детекција на пожар и
- централен систем за гасење на пожарот со интересен гас.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10214/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3834.

Врз основа на член 22 став (2) од Законот за просечно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.11.2018 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА**

1. Во Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/18, 56/18 и 73/18), во глава I, во точката 1, по подточката 1.9 се додаваат пет нови подточки 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 и 1.14 кои гласат:

„1.10. Изработка на државна урбанистичко-планска документација за изградба на „Тренинг центар МВР-УБК, КО Загорци, општина Радовиш;

1.11. Изработка на проект за инфраструктура за изградба на пат до „Тренинг центар МВР-УБК“, КО Загорци, општина Радовиш;

1.12. Изработка на Урбанистички план за село Мојанци, Општина Арачиново;

1.13. Изработка на Државна урбанистичко-планска документација за регионална депонија Русино, општина Гостивар.

1.14. Изработка на урбанистички планови, урбанистичко-плански документации или урбанистичко-проектни документации за електроцентрали од обновливи извори на енергија за потребите на Министерство за економија согласно Законот за енергетика.“

Подточката 1.10 која станува подточка 1.15 се менува и гласи:

„Изработка на заштитно конзерваторски основи за урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од оваа програма;“

Подточката 1.11 која станува подточка 1.16 се менува и гласи:

„Изработка на ажурирани геодетски подлоги за урбанистичките планови, урбанистичко-планските документации и урбанистичко-проектните документации од оваа програма;“

Подточката 1.12 која станува подточка 1.17 се менува и гласи:

„Изработка на студии или елаборати за стратешка оценка на влијанието врз животната средина за урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од оваа програма;“

Подточките 1.13, 1.14 и 1.15 стануваат подточки 1.18, 1.19 и 1.20.

2. Во точка 3 по зборовите „точка 1“ се додаваат зборовите „подточките 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 и 1.20“

3. По точката 3 се додава нова точка 4 која гласи:

„Исплатата на средствата од точка 1 подточка 1.1 за прифатените предлози од јавниот повик за изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации за 2018 година, се врши авансно, со приложени: програма, договор, протокол за урбанистичките планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации, во вредност од 20% од утврдената вредност во протоколот, а останатиот дел од исплатата ќе се изврши на следниот начин:

- за урбанистичките планови 30% од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на планската програма, а 50% по изработување на предлогот на урбанистичкиот план;

- за регулациските планови на генерални урбанистички планови 30% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планска програма, а 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедено позитивно мислење од надлежната комисија за урбанизам;

- за урбанистичко-планските документации 30% од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на планската програма, а 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедување на позитивен извештај од стручна ревизија на урбанистичка планска документација;

- за урбанистичко-проектните документации 80% од вредноста на задачата ќе се исплати по нивно изработување и доставување во информацискиот систем е-урбанизам.“

4. Точката 4 станува точка 5.

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10178/1
13 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3835.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-57 од 10.10.2018 година од страна на Еурохаус АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Стефан Степаноски за директор на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 8.11.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Стефан Степаноски за директор на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Стефан Степаноски за директор на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје се дава до 4.10.2022 година, согласно Одлуката бр.03-81/2 од 5.10.2018 година донесена на Собрание на акционери на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје и Одлуката бр.03-82 од 5.10.2018 година донесена од страна на Одборот на директори на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на Стефан Степаноски од функцијата директор на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-57 8 ноември 2018 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија По овластување на Претседател Комисионер, Лиле Делицакова, с.р.
---	---

3836.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-62 од 18.10.2018 година на седницата одржана на ден 8.11.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето Лазо Смилевски роден во Кратово и со место на живеење во Скопје.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Лазо Смилевски се дава за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Лазо Смилевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-62 8 ноември 2018 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија По овластување на Претседател Комисионер, Лиле Делицакова, с.р.
---	---

3837.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-63 од 19.10.2018 година на седницата одржана на ден 8.11.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на лицето Стојан Василев од Скопје.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Стојан Василев се дава за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Стојан Василев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-63 8 ноември 2018 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија По овластување на Претседател Комисионер, Лиле Делицакова, с.р.
---	---

3838.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-66 од 31.10.2018 година на седницата одржана на ден 8.11.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Стојан Василев од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Стојан Василев се дава за период од 5 (пет) години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Стојан Василев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во Службен весник на Република Македонија.

Број УП1 08-66
8 ноември 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
По овластување на Претседател
Комисионер,
Лиле Делицакова, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ****3839.**

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 и член 20 став 1 алинеја 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и 168/18), а во врска со член 71 став 1 алинеи 17 и 18 и член 75 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, објавен врз основа на Одлуката на Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1

бр.08-388 од 16.7.2018 година (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.132/18), а во врска со поднесената Пријава наш арх.бр.08-488 од 15.10.2018 година, со појаснување од 31.10.2018 година, од страна на кандидатот, правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, Извештајот од оценување на поднесената пријава наш арх.бр.08-488 од 9.11.2018 година и Заклучокот бр.02-4980/2 од 16.11.2018 година, на својата 44-та седница одржана на 16.11.2018 година, ја донесе следната

ОДЛУКА**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА НЕПРОФИТНА
РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА ЗА РАДИО ЕМИ-
ТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛО-
КАЛНО НИВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА**

1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис, наменет за христијанското население, на подрачјето на општина Струмица, на локално ниво, на македонски јазик, на кандидатот правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, со седиште на ул.„Петар Попарсов“ бр.43 Скопје- Центар, со ЕМБС 6799809 и ЕДБ 4080012530321.

Радио програмскиот сервис од ставот 1 на оваа точка ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија, и тоа: 106.5 MHz.

2. Дозволата за радио емитување на локално ниво, наведена во точка 1. на оваа Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години и истата не може да се пренесува на друго лице.

3. По приемот на оваа Одлука за доделување дозвола, кандидатот на конкурсот, правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, треба да регистрира непрофитна радиодифузна установа во соодветниот регистар, согласно член 77 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Непрофитната радиодифузна установа, која ќе биде основана од кандидатот на конкурсот, правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, ќе плаќа годишен надоместок за дозволата на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на пресметка,

фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/14).

4. Агенцијата за електронски комуникации врз основа на дозволата за радио емитување со користење на радиофреквенции издава одобрение за користење на радиофреквенции согласно со Законот за електронските комуникации.

За користење на радиофреквенциите, се плаќа годишен надоместок на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за користење на радиофреквенции.

5. Непрофитната радиодифузна установа, која ќе биде основана од кандидатот на конкурсот, правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се обврзува да започне со вршење на дејноста во рок до 6 месеци од датумот на доделување на дозволата.

Во случај на непочитување на рокот за започнување со вршење на дејноста наведен во ставот 1 на оваа точка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери.

6. Правното лице, наведено во точка 1 на оваа Одлука, на кое му е доделена дозволата за радио емитување е должно во целост да ги исполни условите и барањата на кои се обврзало во Пријавата при конкурирањето.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе изврши стручен надзор во рок од 30 (триесет) дена од истекот на триесеттиот ден од денот на започнувањето со вршење на дејноста утврден во дозволата за радио емитување, со цел утврдување на исполнувањето на техничките, просторните и кадровските услови, во согласност со барањето за добивање дозвола за радио емитување.

7. За оваа Одлука писмено се известува учесникот на Јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на

општина Струмица, правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, како единствен учесник на овој јавен конкурс, во рок од 7 (седум) дена од денот на донесувањето на одлуката.

8. Оваа Одлука е конечна и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

О б р а з л о ж е н и е

Согласно член 69 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за програмскиот сервис на терестријално радио што се емитува преку ограничен ресурс како што се радиофреквенции, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја доделува дозволата за радио емитување по пат на јавен конкурс.

Агенцијата согласно член 70 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесува одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување, по службена должност или по прием на писмено барање од заинтересирана страна, во согласност со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, како и во согласност со Студијата, на начин и постапка утврдени во член 70 од напред цитираниот Закон.

Врз основа на Писменото барање од заинтересирана страна, Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи бр.03-91/1 од 9.3.2018 година (наш арх.бр.08-1134/1 од 9.3.2018 година), Писменото барање од заинтересирана страна, Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје (наш арх.бр.03-5529/1 од 12.12.2017 година), Известувањето од Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија во врска со барањето информација за слободни фреквенции за емитување на радио програма на локално ниво за град Струмица бр.0805-1216/5 од 20.4.2018 година (наш арх.бр.08-1134/9 од 20.4.2018 година) и изработената Студија од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица наш арх.бр.08-3206/1 од 10.7.2018 година, Советот на Агенцијата донесе Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, УП1 бр.08-388 од 16.7.2018 година која беше објавена на 18.7.2018 година во „Службен весник на Република Македонија“ бр.132/18.

Краен рок за доставување на пријави за учество на јавниот конкурс беше до 16.10.2018 година, односно кандидатите на конкурсот требаше да поднесат пријава во рок од 90 (деведесет) дена, сметано од првиот нареден ден од денот на објавувањето на Одлуката за објавување на јавниот конкурс во Службен весник на Република Македонија. Заклучно до 16.10.2018 година (крајниот рок за доставување на пријави), до Агенцијата беше доставена 1 (една) Пријава, со придружна документација, за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица, на 15.10.2018 година од страна на кандидатот Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, наш арх.бр.08-488, со појаснување од 31.10.2018 година.

Јавното отворање на доставената Пријава за учество на јавниот конкурс од кандидатот Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, се одржа 1 (една) недела по истекот на рокот за поднесување на пријавите, односно на 24.10.2018 година, со што поднесената пријава беше разгледувана од аспект на тоа дали ги содржи сите потребни обрасци и прилози, односно документи утврдени во член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за кое јавно отворање се водеше Записник од јавното отворање на пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица, наш арх.бр.08-488 од 24.10.2018 година.

Почнувајќи 25.10.2018 година се пристапи кон оценување на поднесената Пријава наш арх.бр.08-488 од 15.10.2018 година, со појаснување од 31.10.2018 година, по предметниот јавен конкурс. Пријавата беше оценувана според критериумите за оценување утврдени во Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, УП1 бр.08-388 од 16.7.2018 година, согласно член 74 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Врз основа на Извештајот од оценување на поднесената пријава за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица изготвен од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, наш арх.бр.08-488 од 9.11.2018 година,

беше констатирано дека поднесената Пријава за учество на јавниот конкурс на единствениот кандидат Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, наш арх.бр.08-488 од 15.10.2018 година, со појаснување од 31.10.2018 година, ги исполнува условите утврдени во конкурсот согласно погоренаведената Одлука на Агенцијата.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 и член 20 став 1 алинеја 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и 168/18), а во врска со член 71 став 1 алинеи 17 и 18 и член 75 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, објавен врз основа на Одлуката на Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1 бр.08-388 од 16.7.2018 година (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.132/18), а во врска со поднесената Пријава наш арх.бр.08-488 од 15.10.2018 година, со појаснување од 31.10.2018 година, од страна на кандидатот, правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје од Скопје, Извештајот од оценување на поднесената пријава наш арх.бр.08-488 од 9.11.2018 година и Заклучокот бр.02-4980/2 од 16.11.2018 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.

УП 1 Бр. 08-488 16 ноември 2018 година Скопје	Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Претседател на советот, Лазо Петрушевски, с.р.
---	--

Правна поука: Учесникот на Конкурсот за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, објавен врз основа на Одлуката на Агенцијата за објавување на јавен конкурс, УП1 бр.08-388 од 16.7.2018 година (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.132/18), доколку е незадоволен од Одлуката, има право во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката да поднесе тужба до надлежниот суд.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018212

